

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје

**КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2023 ГОДИНА
СО ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗИЈАТА**

Скопје, Мај 2024 година

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

СОДРЖИНА

	стр.
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	2
КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
-Консолидиран извештај за сеопфатна добивка за 2023 година	4
-Консолидиран извештај за финансиската состојба на 31.12.2023 година	5
-Консолидиран извештај за промените на главнината	6
-Консолидиран извештај за паричните текови од 01.01 до 31.12.2023 година	7
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	8-26
Прилози:	
- Консолидирана Годишна сметка 2023 година	
- Извештај за работење за 2023 година	



ДРУШТВО ЗА РЕВИЗИЈА, ПРОЦЕНА И ФИНАНСИСКИ КОНСАЛТИНГ

До

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС СКОПЈЕ

Скопје, 23.05.2024г.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До сопствениците на Друштвото

Извршивме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи на АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје (во понатамошниот текст Друштвото), кои ги вклучуваат консолидираниот извештај за финансиската состојба на 31 Декември 2023 година и консолидираниот извештај за сеопфатна добивка и поврзаните на нив консолидираниот извештај за паричните текови и консолидираниот извештај за промените на главнината за годината кајшто завршува тогаш, како и прегледот на значајните сметководствени политики и останатите појаснувачки информации.

Одговорност на раководниот тим на Друштвото

Раководниот тим на Друштвото е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи, во согласност со сметководствените стандарди за финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република Македонија и интерната контрола која што е релевантна за подготвување и објективно презентирање на консолидираните финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ревизијата е извршена во согласност со прифатените Меѓународни Стандарди за ревизија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи не содржат материјално значајни грешки. Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази, со

кои се поткрепуваат износите и презентациите во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или на грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото, за да обликува ревизорски постапки кои се соодветни на околностите, но не за целта за изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководниот тим на Друштвото, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Веруваме дека обезбедените ревизорски докази се достатни и соодветни за нашето мислење со резерва.

Основа за мислење со резерва

Поединечните финансиски извештаи за 2023 година, на Друштвото-подружница АГРОНОВА ДООЕЛ не се ревидирани. Прометот на подружницата АГРОНОВА ДООЕЛ представува 60% од вкупните промет во консолидираниот извештај за сеопфатна добивка за годината, средствата на подружницата представува 97% од вкупните средства во консолидираниот извештај за финансиската состојба за годината, а обврските на подружницата представуваат 49,7% од вкупните обврски во консолидираниот извештај за финансиската состојба обврски. Како резултат ние не бевме во можност да утврдиме дали некои корекции би биле потребни во однос на резултатите од работење и финансиската состојба во консолидираниите финансиски извештаи на Друштвото.

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен за можните ефекти од изнесеното во пасусот Основа за мислење со резерва, финансиските извештаи ја прикажуваат веродостојно и објективно, во сите материјално значајни аспекти, финансиската состојба на АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје на ден 31 Декември 2023, како и резултатите од работењето и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност со сметководствените стандарди за финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република Македонија.

Извештај од други правни и регулативни барања

Менаџментот на друштвото е исто така одговорен за подготвување на консолидираниот годишен извештај за работа, согласно член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали консолидираниот годишен извештај за работа е конзистентен со консолидираната

годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 Декември 2023 година. Нашата работа, по однос на консолидираниот годишен извештај за работа е извршена согласно MPC 720 и е ограничена на известување, дали историските финансиски информации прикажани во консолидираниот годишен извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи. Годишниот извештај за работа е конзистентен, во сите материјални аспекти со консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје за годината која завршува на 31 Декември 2023 година.

Обрнување внимание

Друштвото, во поединечни финансиски извештаи вредноста на подружницата ја искажува по набавна вредност. Во консолидираните финансиски извештаи, разликата во вреднување помеѓу набавна вредност и сметководствената вредност на главнината на компонентата, е евидентирана во ревалоризациона резерва, се искажува заедно со запишаниот капитал на матичното друштво.

Скопје, 23 Мај 2024 година

ЕЛИТ ДООЕЛ Скопје, Лиценца број 18

ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР

Данче Зографска



УПРАВИТЕЛ

ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР,



Данче Зографска

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

за периодот 01.01 до 31.12.2023 година

во 000 МКД

	Белешки	2023	2022
Приходи од работење	5	28.083	30.451
Промени во залихи почетни и крајни		-	-
Набавна вредност на продадени стоки		(328)	(252)
Трошоци за сировини и материј.	6	(2.249)	(2.645)
Услуги	6	(11.611)	(12.209)
Останати трошоци од работење	6	(7.380)	(6.248)
Трошоци на вработени	7	(8.635)	(6.607)
Амортизација	6	(5.969)	(6.308)
Вредносно усогласување	6	(349)	(142)
Други трошоци	6	-	(79)
<i>Оперативна добивка (загуба)</i>		(8.438)	(4.039)
Приходи од финансирање	8	1.704	1.926
Расходи од финансирање	9	(25)	(27)
Вкупна добивка пред оданочување		(6.759)	(2.140)
Данок од добивка	10	(286)	(389)
<u>НЕТО ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА</u>		<u>(7.045)</u>	<u>(2.529)</u>
Останати сеопфатни приходи		-	-
Данок на сеопфатни приходи		-	-
<u>СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА</u>		<u>(7.045)</u>	<u>(2.529)</u>

Во Скопје



Овластено лице

Т. Јанковиќ

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

на 31.12.2023 година

во 000 МКД

	Белешки	2023	2022
А СРЕДСТВА			
НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Нематеријални средства	12	1.265	1.265
Материјални средства	13	63.116	68.323
Финансиски вложувања	14	12.219	12.219
<i>Вкупно нетековни средства</i>		76.600	81.807
Вложувања во недвижности	15	12.146	12.495
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Залихи	16	335	335
Побарувања од купувачи	17	3.084	5.278
Останати краткор.побарувања	18	653	940
Финансиски вложувања	19	2.418	2.418
Пари и парични еквивал.	20	6.550	4.447
АВР		-	-
<i>Вкупно тековни средства</i>		13.040	13.418
ВКУПНО СРЕДСТВА		101.786	107.720
Б КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ			
Запишан капитал (акц.главнина)	21	6.796	6.796
Ревалоризациони резерви		119.116	119.116
Законски резерви		533	533
Акумулирана загуба		(70.946)	(68.417)
Акумулирана добивка		44.544	44.544
Нето добивка од теков.година		(7.045)	(2.529)
<i>Вкупно акционерски капитал</i>		92.998	100.042
В ОБВРСКИ			
Краткорочни финансиски обврски	22	3.666	3.666
Краткорочни обврски кон добав.	23	4.463	2.949
Останати краткорочни обврски	24	420	386
Обврски за даноци,придонеси и др.	24	239	676
ПВР		-	-
<i>Краткорочни обврски</i>		8.788	7.678
<i>Вкупно обврски</i>		8.788	7.678
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		101.786	107.720

Во Скопје

Овластено лице

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи



АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНА НА ГЛАВНИНАТА

во 000 МКД

	Акционерски капитал	Резерви	Ревалориз. Резерви	Пренесена загуба	Акумул. добивка	Добивка за год.	Вкупно
Состојба 01.01.2022 год.	6.796	533	119.116	(61.784)	44.544	(6.633)	102.572
Распред.на добивка	-	-	-	(6.633)	-	6.633	-
Сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-
Исплатена дивиденда	-	-	-	-	-	-	-
Нето добивка за 2022 год.	-	-	-	-	-	(2.529)	(2.529)
Состојба 31.12.2022 год.	6.796	533	119.116	(68.417)	44.544	(2.529)	100.043
Состојба 01.01.2023 год.	6.796	533	119.116	(68.417)	44.544	(2.529)	100.043
Распред.на добивка	-	-	-	(2.529)	-	2.529	-
Сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-
Исплатена дивиденда	-	-	-	-	-	-	-
Нето добивка за 2023 год.	-	-	-	-	-	(7.045)	(7.045)
Состојба 31.12.2023 год.	6.796	533	119.116	(70.946)	44.544	(7.045)	92.998

Во Скопје



Овластено лице

Трушков

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

во 000 МКД

	2023	2022
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	(6.759)	(2.140)
<i>Прилагодување за</i>		
Амортизација на нетековни средства	5.969	6.308
Отписи	-	29
Позит.курс.разлики, платени камати, кап.добивки	-	-
Платен данок на добивка	(286)	(389)
Паричен тек од деловни активности		
Зголемување на побарувања по сите основи	2.481	(3.446)
Зголемување за залихи по ефект	-	-
Зголемување на обврски спрема добавувачи	1.514	20
Зголемување на останати обврски	34	(110)
Зголемување на обврски за даноци и придонеси	(437)	400
	<u>9.275</u>	<u>2.812</u>
Нето прилив од деловни активности	2.516	672
Паричен тек од инвестициони активности		
Набавка (отуѓување) на НПО	(762)	(517)
Зголемување на долг.вложувања и др.вложувања	349	711
Зголемување на краткорочни вложувања	-	-
	<u>(413)</u>	<u>194</u>
Нето промени од инвестициони активности	(413)	194
Паричен тек од финансиски активности		
Приливи на долгорочни кредити	-	-
Приливи на краткорочни кредити	-	-
Зголемување на капиталот	-	-
Исплатена дивиденда	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Нето промени од финансиски активности	-	-
Нето зголемување (намалување) на пари и парични еквиваленти	2.103	866
Пари и парични еквиваленти на Почетокот на пресметковниот период	4.447	5.725
Пари и парични еквиваленти на Крајот на пресметковниот период	6.550	6.591

Во Скопје

Овластено лице

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи



БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје е акционерско друштво, акциите се во сопственост на две домашни физички лица. Основано е на 20.12.1994 година. Во Централниот трговски регистар на РМ се води под број ЕМБС 4956648. Седиштето на Друштвото е во Скопје, на бул. ВМРО бр.3.

Основна дејност на АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС е компјутерски консултански услуги.

Друштвото е сопственик на 100% удел во АГРОНОВА ДООЕЛ Скопје.

Друштвото на крајот на 2023 година има 12 вработени лица.

Друштвото објавува поединечни и консолидирани финансиски извештаи.

Во консолидираните финансиски извештаи за 2023 година, Друштвото ги презентира, сумирано со подружницата, резултатите од работењето, финансиската состојба, паричните текови и промените во капиталот, при што ги елиминира нивните меѓусебни односи.

Консолидираните финансиски извештаи на АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС се усвоени и одобрени од менаџментот на 27.03.2024 година.

2. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ И ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со законските прописи на Република Македонија, со одредени рекласификации и дополнувања заради усогласување со барањата за известување, согласно Меѓународните стандарди за финансиско известување. Друштвото може во одредени случаи да врши избор на одредени сметководствени политики во рамки на законски пропишаните сметководствени политики или самостојно да одлучува дали ќе ги примени или нема да ги примени пропишаните сметководствени политики.

Сметководствените политики се конзистентно применети од страна на менаџментот во предходните пресметковни периоди.

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката на континуитет во работењето, односно дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина.

2.1. Основи за сметководство

Согласно сметководствените принципи, а со цел реално прикажување на приходите и расходите, односно финансискиот резултат и основниот капитал на друштвото. Финансиските извештаи се изготвени со употреба на принципот историски вредности, модифицирани со ефектот од инфлаторните промени кој влијае на одредени средства, обврски и капитал.

Основните сметководствени политики кои се применети во составување на Финансиските извештаи за периодот 01.01 до 31.12.2023 година (доколку не е поинаку наведено), се во согласност со Меѓународни стандарди за финансиско известување, прифатени и објавени во Република Македонија.

2.1.1. Основа за консолидација на финансиските извештаи

АГРОНОВА ДООЕЛ Скопје е друштво-подружница, под целосна контрола на АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје, како 100% негова сопственост. Финансиски извештаи на АГРОНОВА ДООЕЛ се вклучени во консолидираните финансиски извештаи на АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС.

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

Принципи на консолидација се следните:

1. Се собираат поединечно салдата на сите позиции на средствата, обврските и капиталот од извештаите за финансиската состојба на 31 Декември 2023 и 2022 година, како и приходите и расходите од извештајот за сеопфатната добивка за 2022 и 2023 година,
2. Во целост се елиминираат салдата на побарувањата и обврските на 31 Декември 2023 и 2022 година, кои произлегуваат од трансакции меѓу друштвата во рамки на Групацијата.
3. Во целост се елиминираат салдата на вложувањата на матичното друштво во зависното друштво (подружница) со состојба на 31 декември 2023 и 2022 година и салдото од делот на капиталот на тие друштва, кои се однесуваат на тие вложувања.
4. Во целост се елиминираат приходите и расходите за 2023 и 2022 година, кои произлегуваат од трансакции меѓу друштвата во рамки на Групацијата.

2. 2. Функционална валута

Финансиските извештаи прикажани на страна 4-7 се изразени во согласност со законските прописи на Република Македонија, во функционалната, национална валута на Република Македонија - македонски денар. Финансиските извештаи за периодот 01.01-31.12.2023 година на Друштвото се изготвени во илјади денари (во 000 МКД).

2. 3. Трансакции во странски валути

Пресметката на странските средства, односно побарувањата и обврските, се врши според средниот девизен курс на странските средства на НБМ во денарска противвредност на денот на составување на годишните финансиски известии, а искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата.

ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните курсеви на странските валути на 31.12.2023 години во денари

Валута	31.12.2023	31.12.2022
1 ЕВРО	61,4950	61,4932

2. 4. Признавање на приходи

Приходот претставува објективна вредност на примениот надомест или побарувањето за продадени добра и извршените услуги. Приходот се прикажува намален за ДДВ, проценетите поврати, дисконтите и рабатите. Приходите се состојат од:

2. 4. 1. Приходи од продажба

Приходите од продажба на стоки се признаваат кога друштвото пренело на купувачот значајни ризици и користи од сопственоста на стоките, без да задржи било каква контрола над продадените стоки.

Реализацијата е искажана по стварни вредности. Цените на услугите на Друштвото не се законски ограничени, туку се условени од пазарните услови.

2. 4. 2. Приходи од давање услуги и наеми

Приходите од давање услуги се признаваат кога резултатот од определена трансакција може веродостојно да се процени и приходот во врска со трансакцијата треба да се признае според степенот на довршеност на датумот под кој е сочинет извештајот.

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

Приходите остварени од оперативни наеми, се признаваат во моментот на нивното остварување во извештајот за сеопфатна добивка на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на друштвото.

Реализацијата е искажана по стварни вредности. Цените на услугите на Друштвото не се законски ограничени, туку се условени од пазарните услови.

2. 4. 3. Приходи и расходи од курсни разлики

Нето приходите и расходите од курсни разлики вклучуваат реализирани и нереализирани курсни разлики кои произлегуваат од порамнување на трансакциите во странски валути, како и од вреднувањето на средствата и обврските во странски валути вклучени во Извештајот за сеопфатна добивка во периодот кога тие настанале.

Превземените и потенцијалните обврски деноминирани во странски валути се преведуваат во Денари со примена на официјалните курсеви кои важат на датумот на извештајот за финансиската состојба.

2. 4. 4. Приходи од камати

Приходи од каматите настанати од финансиски средства по основ на пласмани и побарувања од деловни односи, се признаваат кога е веројатно дека друштвото ќе има економските користи од одреден износ на камата кои може веродостојно да се измери. Приходите од камати се признаваат на временска основа на утврдената каматна стапка и се искажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка во рамки на приходите од финансиски активности. Согласно законските прописи под камати се подразбира било кој облик на ревалоризација на побарувањата, доколку така е договорено, односно пропишано.

2.5. Трошоци на работењето

Трошоците на работење ги сочинуваат сите трошоци настанати во текот на извршување на дејноста, како и специфичните трошоци поврзани со природата на основната дејност и набавката на материјали и стоки кои се неопходни за остварување на приливи на економски користи на друштвото во пресметковниот период.

2.5.1 Користи на вработени

Користи на вработени се сите форми на надомести кои ги дава друштвото на своите вработени во размена за извршената услуга од страна на вработените.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат во рок од дванаесет месеци по крајот на периодот во кои вработените ја извршиле услугата, како платите, сите придонеси на плати со персоналниот данок, платените отсуства, учество во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход во извештајот за сеопфатна добивка во периодот за кој се однесуваат.

Согласно законските прописи во РМ на сите вработените им се пресметува плата на бруто основа, во која освен нето платата се и придонесот за пензиско иинвалидско осигурување, придонесот за здравствено осигурување, како и придонесите за вработување и за дополнително здравствено осигурување.

Бонус планови

Друштвото признава како обврска објавени бонуси за вработени земени како награди за успешноста во финансиските и оперативните резултати. Друштвото нема посебно изготвени планови за бонуси на вработените.

2.6. Инвестиционо и тековно одржување

Трошоците на инвестиционо и тековно одржување на основните средства се покриваат од приходот во пресметковниот период, во моментот кога ќе настанат. Реконструкциите и адаптациите на капацитетите, со кои се менува, подобрува, зголемува односно модернизира капацитетот и намената на основните средства, се евидентира како зголемување на вредноста на тие основни средства.

2.7. Трошоци на позајмување

Трошоците на позајмување кои директно се однесуваат на купување или производство на одредено средство кое представува средство за понатамошна употреба или продажба директно се додаваат и ја зголемуваат неговата вредност се додека средството не е подготвено за употреба или продажба.

Каматите настанати по основ на обврски, пресметани до датумот на Извештајот за финансиска состојба, со исклучок на каматите по основ на трети лица за основни средства, кои се надоместуваат на товар на ревалоризационата резерва се искажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка во рамки на финансиски расходи. Согласно законските прописи, како каматите се третираат и било кој облик на ревалоризација на обврските, ако така е договорено или пропишано.

2.8. Даноци и придонеси

Даноците и придонесите и другите законски обврски се издвојуваат согласно законските прописи. Повеќе платените даноци на крајот од периодот се искажуваат како побарувања од државата.

Данокот на добивка за 2023 година, по пропишана стапка од 10% се плаќа на искажаната разлика помеѓу вкупните остварени приходи и вкупните расходи и на непризнаените расходи за даночни цели, согласно Законот за данок на добивка.

Одложениот данок од добивка се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за временските разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентираат за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот данок од добивка се користат тековните даночни стапки.

2.9. Нетековни средства

Нетековните средства ги вклучуваат нематеријалните и материјалните средства.

2.9.1. Нематеријални средства

Основачките вложувања и материјалните права за софтвери, патенти, лиценци, заштитени марки како и вложувања во туѓи имоти ги содржат сите трошоците кои се потребни за отпочнување со вршење на основната дејност.

Амортизацијата на нематеријалните средства се пресметува праволиниски, за време на нивното важечко времетраење, најчесто за 5 години, по стапка од 20% годишно.

2.9.2. Материјални средства

Материјалните средства земјата, недвижности, постројки и опрема првично се евидентираат по нивната набавна вредност зголемени за трошоците за нивната набавка до ставањето во употреба. Последователните издатоци за реконструкциите и адаптациите на капацитетот, со кои се менува, подобрува, зголемува капацитетот се евидентираат како зголемување на вредноста на материјалните средства.

Недвижности, постројки и опрема се прикажуваат по набавната вредност намалена за акумулираната амортизација и загубите од оштетување.

Амортизацијата на материјалните средства, се признава како трошок во извештајот за сеопфатна добивка, а се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства, по следните стапки на амортизација:

	Корисен век	Стапки
- Згради	40 години	2,5%
- Транспортни сред.	5-10 години	20%-10%
- Компјутери	4 години	25%
- Опрема и Мебел	5-10 години	20%-10%

На материјалните средства недвижности, постројки и опрема се врши пресметка на амортизацијата до нивниот потполн отпис.

Резидуалната вредност на средствата и нивниот век на користење се проценува на денот на составување на Извештајот за финансиската состојба и се корегира доколку е потребно.

Сегашната вредност на материјалните средства се намалува до износот на надоместувачката вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност.

Земјата и материјалните средства во подготовка не се амортизираат.

Отстапените или на друг начин отуѓени материјални средства се елиминираат од Извештајот за финансиската состојба на друштвото заедно со исправката на вредноста. Добивката или загубата што произлегува од таквото отуѓување се книжи во извештајот на сеопфатната добивка.

2.9.3. Оштетување на недвижностите, постројките и опремата, биолошките средства и нематеријалните средства

Средствата кои имаат неопределен век на користење не се предмет на амортизација и се тестирани годишно за оштетување.

Средствата кои се предмет на амортизација во друштвото, се проценуваат од оштетување секогаш кога постојат настани или промени во околностите кои укажуваат дека нивната сегашна вредност не е еднаква со нивната надоместувачка вредност. Загубите од оштетување се признаваат за износите за кои сегашната вредност на средството го надминува неговиот надоместувачки износ. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната цена на средството, намалена за трошоците за продажба, и неговата употребна вредност. Со цел да се процени оштетувањето на средствата, се групираат во најмали единици сто генерираат пари. Нефинансиските средства, освен гудвилот, кои се оштетени се проценуваат за можна корекција на оштетувањето на денот на извештајот за финансиската состојба.

2. 10. Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на наемопримателот сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска, сегашната вредност на минималните плаќања на наемот.

Наемите каде што значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржуваат од наемодавателот се класифицираат како оперативни наеми. Плаќањата за наемот при оперативен наем се искажуваат во извештајот за сеопфатна добивка на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателот ги презентира средствата кои се предмет на оперативен наем во извештајот за финансиската состојба на друштвото како средство за издавање или материјално вложување во постројки и опрема.

2. 11. Залихи

(1) Залихите на материјали и резервни делови се прикажуваат според трошоците за нивна набавка или по цена не повисока од нето реализационата вредност.

(2) Залихите на трговски стоки се евидентираат по набавна вредност зголемена за трошоците за нивна набавка или по цена не повисока од нето реализационата вредност.

(3) Ситниот инвентар се отпишува целосно со ставање во употреба.

(4) Намалувањето на вредноста на залихите се врши во годишниот извештај индиректно, на товар на останатите расходи, доколку субјектот процени дека опаѓа пазарната вредност на залихата или ја губи употребната вредност.

2. 12. Финансиски инструменти

Финансиски инструмент е секој договор кој истовремено се јавува како финансиско средство во едно друштво, а како финансиска обврска или инструмент на главнина во друго друштво.

Финансиските средства, и финансиските обврски или инструментите на главнината се признаваат во извештајот за финансиската состојба единствено кога друштвото ќе стане страна во договорните услови на финансискиот инструмент.

При првичното признавање финансиските инструменти се искажуваат по нивната набавна вредност, зголемени за сите трошоци настанати до нивното стекнување.

2. 12. 1. Финансиски средства

Финансиските средства ги сочинуваат вложувања во: банки, други финансиски институции и во друштва, вложувања во акции и удели во банки, други финансиски институции и во друштва како и дадените заеми и депозити, побарувањата, пари и парични средства, и капиталот. За целите на вреднувања друштвото ги класифицира финансиските средства во зависност од целите и рочноста со кои е склучен договорот во соодветни категории на финансиски средства: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, финансиски средства расположиви за продажба и финансиски средства до доспевање.

Друштвото нема финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби кои се наменети за тргување, ниту финансиски средства расположиви за продажба.

б) Заеми и побарувања

Парите и паричните еквиваленти, депозитите во банки, дадените позајмици и побарувањата се вклучуваат во категоријата заеми и побарувања и претставуваат финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучуваат во тековни средства, освен средствата кои имаат доспеаност подолга од 12 месеци од датата на извештајот за финансиската состојба и се класифицираат како нетековни.

Оштетување на пласмани и побарувања

Со состојба на крајот на годината се врши исправка на вредноста на позајмиците и побарувањата по основ на продажба кои се сеуште ненаплатени и за кои е покрената постапка пред надлежниот суд за нивна наплата.

Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти ги вклучуваат депозитите на сметките (денарски и девизни), готовината во благајна и високо ликвидни парични инструменти како краткорочни државни записи, чекови и слично.

Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата може да бидат по основ на продажба-услуга, побарувањата од вработени, побарувањата од повеќе платени даноци и други побарувања се искажуваат по нивната номинална вредност, зголемена за каматите согласно склучениот договор. Побарувањата кои се искажуваат во девизи се пресметуваат според средниот курс на НБРМ на денот на составување на финансиски извештаи.

2. 12. 2. Финансиски обврски и инструменти на главнина

Друштвото ги класифицира останати финансиските обврски инструменти на главнина.

2. 12. 2. 1. Инструменти на главнина

Инструмент на главнина е секој договор кој го евидентира остатокот од средствата на друштвото после одземањето на сите негови обврски. Како инструменти на главнината издадени од друштвото се признаваат сите приливи намалени за директните трошоци за нивното издавање.

2. 12. 2. 2. Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во финансиски обврски по објективна вредност преку добивки и загуби или останати финансиски обврски.

Долгорочни обврски

Друштвото нема земено кредити на рокови подолги од една година. Сите кредити во странска валута се искажуваат во денарска против вредност по среден курс на НБРМ на денот на составување на Извештајот за финансиската состојба.

2. 13. Капитал

Запишаниот капитал на Друштвото е представен по историска цена на денот на неговото регистрирање, во сметководството се евидентира регистрираниот капитал.

2.14. Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврска во периодот во кои се објавени.

2. 15. Известување по сегменти

Согласно МСФИ 8, од Друштвата се бара да известуваат по оперативни сегменти како

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

делови кои генерираат профит. Друштвото својата дејност ја врши во неколку сегменти. Деловните приходи во матичното друштво ги остварува од продажба на сопствени компјутерски услуги, а основна дејност на подружницата е товарен патен транспорт. Известувањето го врши во еден оперативен сегмент.

2.16. Споредбени показатели

Финансиски извештаи на друштвото за 2022 година се ревидирани и претставуваат релевантна основа за споредба со финансиски извештаи за периодот 01.01-31.12.2023 година.

3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ

Друштвото врши проценка на идните настани. Проценетите износи, вообичаено се еднакви со реалните износи на остварените настани. Проценките кои може да имаат материјално влијание врз сегашната вредност на средствата и обврските во иднина се опишани подолу.

Утврдување на објективна вредност

Објективната вредност на проценетите материјални средства и на финансиските средства и финансиските обврски, кои не котираат на активни пазари – побарувања од купувачи, останати побарувања, позајмици, обврските кон добавувачи и останатите обврски, се анализираат од страна на Друштвото на датата на Извештај за финансиската состојба, дали претрпеле значајни промени во однос на вредноста на денот на проценката. Проценката на друштвото е дека разликата помеѓу нивната пазарна вредност и проценетата сметководствена вредност е нематеријална и не влијае врз искажаниот резултат.

Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето, односно дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Видови ризици

Во работењето Друштвото е изложено на повеќе видови финансиски ризици како што се ризикот од промена на девизните курсеви, каматниот ризик, кредитниот ризик, ризикот од неликвидност, даночен ризик и капитален ризик. Менаџментот на Друштвото е насочен во активности за правилно управување со финансиските ризици, со цел навремено да се минимизираат потенцијалните негативни ефекти. Управувањето со ризици го врши менаџментот на Друштвото.

1) Пазарни ризици

А) Ризик од промена на девизните курсеви

Функционална валута на Друштвото е Македонски денар.

Друштвото во своето работење е поврзано во најголем дел со трансакции во странска валута. Како резултат на изложеноста на домашната валута во однос на флукуациите на различните странски валути, менаџментот на Друштвото не применува посебни техники за хеџирање од валутниот ризик, бидејќи курсот на националната валута е стабилен, на годишно ниво.

Б) Каматен ризик

Каматниот ризик представува ризик од промена на висината на каматните стапки по земените

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

кредити, доколку се врзани со SKIBOR; или EURIBOR. Друштвото на земените кредити-позајмици, од правни лица плаќа договорни фиксни камати.

2) Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик при извршување на своите деловните активности. Кредитниот ризик се дефинира како ризик од нереализирање на некој финансиски инструмент, при што едната страна ќе претрпи финансиски загуби од неисполнување на обврска на другата страна. Готовите пари со кои располага друштвото се депонирани на трансакциски сметки во банки со утврден висок кредитен рејтинг, односно не се изложени на кредитен ризик. Побарувањата од купувачите, се состојат од мал број салда, при што за управувањето на кредитниот ризик менаџментот води политика на разумна дисперзија на концентрацијата на побарувања во портфолиото на клиентите.

Сметководствената вредност, на 31.12.2023 година, на финансиските средства вкупно изнесува 12.705 илјади денари, краткорочни, а на финансиските обврски вкупно изнесува 8.788 илјади денари сите краткорочни, некаматносни.

3) Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои од можноста друштвото да не биде во состојба редовно да ги подмирува достасаните обврски кон доверителите. Менаџментот спроведува успешна политика на навремено обезбедување на доволно ликвидни средства на сметки во банките со цел плаќањата на обврските во земјата и во странство да се подмират при нивното доспевање.

4) Даночен ризик

Согласно законските прописи на РМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на друштвото во рок од пет години подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесување на даночните извештаи за периодот.

5) Капитален ризик

Друштвото успешно ја остварува целта во поглед на управување со капиталот, согласно Законот за трговски друштва, и одржување стабилна и квалитетна капитална база која ќе го поддржи развојот на Друштвото. Во изминатиот период, Друштвото издвоило за резерви над 1/10 од запишаниот капитал, што укажува дека менаџментот успешно се справува со капиталниот ризик.

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

5. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ

	31.12.2023	31.12.2022
во 000 МКД		
АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје		
Приходи од продажба-услуги во земјата	11.295	11.972
Приходи од продажба во странство	-	-
Останати приходи од продажба	-	281
<i>Вкупни приходи од продажба</i>	<u>11.295</u>	<u>12.253</u>
АГРОНОВА ДООЕЛ Скопје		
Приходи од продажба-услуги во земјата	7.243	8.179
Приходи од продажба во странство	7.698	7.523
Останати приходи од продажба-наемнини	1.833	1.788
Останати приходи од продажба	2	-
<i>Вкупни приходи од продажба</i>	<u>16.776</u>	<u>17.490</u>
Приходи од продажба-префактурирање	-	-
Приходи од капитални добивки	-	708
Приходи од продажба на нетек.средства	-	-
Приходи од отписи на обврски и наплатени п	3	-
Други приходи	9	-
<i>Вкупни останати деловни приходи</i>	<u>12</u>	<u>708</u>
<i>Вкупни приходи од работење</i>	<u>28.083</u>	<u>30.451</u>

6. ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕ

	31.12.2023	31.12.2022
во 000 МКД		
Набавна вредност на продадени стоки	328	252
Потрошени суровини и материјали	112	169
Потрошена енергија	2.009	2.375
Потрошени резервни делови	32	10
Отпис на ситен инвентар и потрош.амбалажа	96	91
Одржување	-	-
<i>Вкупно трошоци за материјали</i>	<u>2.249</u>	<u>2.645</u>
Транспортни, телеком и други услуги	8.979	193
Наеми	210	210
Производни услуги	-	-
Инвестиционо одржување	324	324
Останати услуги	2.098	11.482
<i>Вкупно трошоци за извршени услуги</i>	<u>11.611</u>	<u>12.209</u>

6. ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕ (продолжува)

	31.12.2022	во 000 МКД 31.12.2022
Трошоци за вработени - бруто плати	5.106	4.484
Други трошоци за вработени	3.529	2.123
<i>Вкупно трошоци на вработени</i>	<u>8.635</u>	<u>6.607</u>
<i>Амортизација</i>	<u>5.969</u>	<u>6.308</u>
Трошоци за надомест на одбори	2.722	2.355
Репрезентација	2.169	1.570
Осигурување	143	76
Банкарски провизии	426	399
Даноци, такси и царини	279	208
Професионални и други услуги	1.641	1.230
Останати трошоци од работење	-	410
<i>Вкупно останати трошоци од работење</i>	<u>7.380</u>	<u>6.248</u>
Капитални загуби	-	-
Вредносно усогласување на нетековни средства	-	-
Вредносно усогласување на тековни средства	226	142
Расходи од поранешни години	123	79
<i>Вкупни трошоци од работење</i>	<u>36.521</u>	<u>34.490</u>

7. ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИ

	31.12.2022	во 000 МКД 31.12.2022
Нето плати	3.442	3.032
Придонеси на плати	1.430	1.256
Даноци на плати	234	196
<i>Вкупни трошоци за вработените</i>	<u>5.106</u>	<u>4.484</u>
Останати трошоци на вработени	3.529	2.123
<i>Вкупни трошоци за вработени</i>	<u>8.635</u>	<u>6.607</u>

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

8. ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	31.12.2023	во 000 МКД 31.12.2022
Приходи од камати на поврзани друштва	-	-
Приходи од камати	1.474	-
Позитивни курсни разлики	15	5
Приходи од вложувања	-	1.890
Останати финансиски приходи	215	31
<i>Вкупни приходи од финансирање</i>	1.704	1.926

9. ТРОШОЦИ НА ФИНАНСИРАЊЕ

	31.12.2023	во 000 МКД 31.12.2022
Камати по кредити и позајмици	2	-
Негативни курсни разлики	23	27
<i>Вкупни расходи од финансирање</i>	25	27

10. ДАНОК НА ДОБИВКА И НА НЕПРИЗНАЕНИ РАСХОДИ

	31.12.2023	во 000 МКД 31.12.2022
Добивка пред оданочување	(6.759)	(2.140)
Непризнаени расходи од задршки	-	-
Непризнаени расходи за репрезентација	1.220	1.413
Останати непризнаени расходи	1.308	3.125
Основа за данок на добивка од 10%	(4.231)	2.398
Намалување на даночни основа	-	-
Основа за данок на добивка 10%,	(4.231)	2.398
Пресметан данок на добивка	286	389
Даночни ослободувања	-	-
<i>Вкупно данок на добивка</i>	286	389

11. РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКАТА-ДИВИДЕНДА

Нето загубата од 2022 година останува непокриена.

12. НЕТЕКОВНИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Опис	во 000 МКД		
	Софтвери	Софтвери	Вкупно
Набавна вредност			
Состојба 01.01.2022	7.981	1.817	9.798
Набавки во тек на год.	-	-	-
Состојба 31.12.2022	7.981	1.817	9.798
Исправка на вредност			
Состојба 01.01.2022	7.281	1.252	8.533
Амортизација	-	-	-
Состојба 31.12.2022	7.281	1.252	8.533
Нето вредност на 31.12.2022	700	565	1.265
Набавна вредност			
Состојба 01.01.2023	7.981	1.817	9.798
Набавки во тек на год.	-	2	2
Состојба 31.12.2023	7.981	1.819	9.800
Исправка на вредност			
Состојба 01.01.2023	7.281	1.252	8.533
Амортизација	-	2	2
Состојба 31.12.2023	7.281	1.254	8.535
Нето вредност на 31.12.2023	700	565	1.265

13. НЕТЕКОВНИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

во 000 МКД

Опис	Земја	Град.објекти	Опрема	Инвес. во тек	Вкупно
Набавна вредност					
Состојба 01.01.2022	1.132	166.921	40.068	910	209.031
Набавки во тек на год.	-	-	139	-	139
Пренос од инвест.во тек	-	-	-	-	-
Расходи и отуѓувања	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2022	1.132	166.921	40.207	910	209.170
Исправка на вредност					
Состојба 01.01.2022	-	101.237	33.651	-	134.888
Амортизација	-	4.180	1.779	-	5.959
Расходи	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2022	-	105.417	35.430	-	140.847
Нето вредност на 31.12.2022	1.132	61.504	4.777	910	68.323
Набавна вредност					
Состојба 01.01.2023	1.132	166.921	40.207	910	209.170
Набавки во тек на год.	-	103	310	-	413
Пренос од инвест.во тек	-	-	-	-	-
Расходи и отуѓувања	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2023	1.132	167.024	40.517	910	209.583
Исправка на вредност					
Состојба 01.01.2023	-	105.417	35.430	-	140.847
Амортизација	-	4.181	1.439	-	5.620
Расходи	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2023	-	109.598	36.869	-	146.467
Нето вредност на 31.12.2023	1.132	57.426	3.648	910	63.116

14. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

	31.12.2023	во 000 МКД 31.12.2022
Вложување во придружни друштва	-	-
Вложување во хартии од вредност	12.219	12.219
Други вложувања	-	-
Вкупно долгор. финансиски вложувања	12.219	12.219

15. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ

Опис	во 000 МКД		
	Град.објекти	Опрема	Вкупно
Набавна вредност			
Состојба 01.01.2022	13.054	911	13.965
Набавки во тек на год.	-	-	-
Пренос од инвест.во тек	-	-	-
Расходи и отуѓувања	-	-	-
Состојба 31.12.2022	13.054	911	13.965
Исправка на вредност			
Состојба 01.01.2022	1.058	63	1.121
Амортизација	326	23	349
Расходи	-	-	-
Состојба 31.12.2022	1.384	86	1.470
Нето вредност на 31.12.2022	11.670	825	12.495
Набавна вредност			
Состојба 01.01.2023	13.054	911	13.965
Набавки во тек на год.	-	-	-
Пренос од инвест.во тек	-	-	-
Расходи и отуѓувања	-	-	-
Состојба 31.12.2023	13.054	911	13.965
Исправка на вредност			
Состојба 01.01.2023	1.384	86	1.470
Амортизација	327	22	349
Расходи	-	-	-
Состојба 31.12.2023	1.711	108	1.819
Нето вредност на 31.12.2023	11.343	803	12.146
Нето вредност на 31.12.2022	11.670	825	12.495

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

16. ЗАЛИХИ

	31.12.2023	31.12.2022
		во 000 МКД
Материјали и сировини	-	-
Резервни делови	-	-
Трговски Стоки	335	335
Вкупно залихи	335	335

17. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	31.12.2023	31.12.2022
		во 000 МКД
Побарувања од купувачи во земјава	3.319	7.313
Побарувања од купувачи во странство	1.471	707
Вредносно усогл. на побарувања од купувачи	(1.706)	(2.742)
Вкупно побарувања од купувачи	3.084	5.278

18. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	31.12.2023	31.12.2022
		во 000 МКД
Побарувања за дадени аванси	25	25
Побарувања од работници	-	-
Побарувања за даноци и придонеси	628	915
Останати побарувања	-	-
Однапред платени трошоци	-	-
Вкупно други побарувања	653	940

19. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

	31.12.2023	31.12.2022
		во 000 МКД
Вложување во краткорочни хартии од вредност	2.418	2.418
Краткорочни позајмици, кредити	-	-
Други вложувања	-	-
Вкупно долгор. финансиски вложувања	2.418	2.418

20. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	31.12.2023	31.12.2022
		во 000 МКД
Пари на денарски сметки и во благајна	6.550	4.447
Пари на девизни сметки и во благајна	-	-
Парични депозити по видување	-	-
Вкупно парични средства	6.550	4.447

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

21 .ЗАПИШАН КАПИТАЛ

Сопственост	Број на акции		Промени	Број на акции	
	01.1.2023	%		31.12.2023	%
Орданчо Перчинков	135	82,3%	-	135	79,4%
Ангел Димитров	29	17,7%	-	29	17,1%
АГРОНОВА ДОО Скопје	6	0%	-	6	4%
Вкупно	164	100%	-	170	100%

* Номиналната цена на една акција изнесува 650 Евра, а во сметководствената евиденција е изразена по историска вредност во МКД и изнесува 110.500,00 ЕУР

22. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

	31.12.2023	во 000 МКД 31.12.2022
Кратк.обврски кон субјекти во земјата	-	-
Кратк.обврски кон банки	-	-
Останати кратк.обврски-позајмици	3.666	3.666
Вкупни крат.финансиски обврски	3.666	3.666

Кредитните обврски се однесуваат на:

Кредитор	Валута	Износ	Отплата до	Камата
Позајмица од физички лица	МКД	3.665.918	достасана	-

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

23. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

	31.12.2023	во 000 МКД 31.12.2022
Добавувачи во земјата	2.814	2.949
Добавувачи во странство	1.649	-
Вкупни краткорочни обврски кон добавувачи	4.463	2.949

24. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

	31.12.2023	во 000 МКД 31.12.2022
Примени аванси	-	9
Обврски за нето плати	281	254
Обврски за придонеси на плати	139	123
Тековни даночни обврски	239	676
Други обврски	-	-
Однапред платени трошоци	-	-
Вкупни др.краткорочни обврски	659	1.062

25. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

	31.12.2023	во 000 МКД 31.12.2022
АГРОНОВА ДООЕЛ Скопје	обврски	обврски
Обврски кон добавувачи	7.439	8.582
Краткорочни финансиски обврски	23.040	24.297
Акции на АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС	-	-
Вкупни трансакции со поврзани субјекти	30.479	32.879

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје е сопственик на 100% удел во АГРОНОВА ДОО Скопје.

Орданчо Перчинков

	31.12.2023	во 000 МКД 31.12.2022
Краткорочни финансиски обврски	-	-
Вкупни трансакции со поврзани субјекти	2.106	2.106
	2.106	2.106

Г-дин Орданчо Перчинков е сопственик на 79,4% на акциите во АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје.

26. НЕИЗВЕСНИ ПОБАРУВАЊА/ОБВРСКИ

Друштвото нема неизвесни или тужени побарувања и обврски.

27. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

По датата на известување, 31 Декември, 2023 година во Друштвото нема настани кои би влијаеле на објавените финансиски извештаи за 2023 година.